

Врз основа на член 37 став (1) точка 1) алинеја 1) од Законот за енергетика\* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), член 109 од Законот за општа управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15) и член 15 од Правилата за постапување по приговори и разрешување на спорови („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 106/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 26 октомври 2020 година донесе

## **РЕШЕНИЕ** **за усвојување на приговор**

1. Приговорот на Благоица Пирова од Скопје УП2 бр. 09-148/20 од 1 септември 2020 година против висината на фактурата број 1101758747 од 24 јули 2020 година за потрошена електрична енергија за периодот од 23 јуни 2020 година до 20 јули 2020 година во износ од 19.378,00 денари ДЕЛУМНО СЕ УСВОЈУВА.
2. Електродистрибуција да овозможи исплата на износот на сметката од точка 1 на ова решение на десет рати.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

## **Образложение**

Благоица Пирова од Скопје до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Приговор УП2 бр. 09-148/20 од 1 септември 2020 година против висината на фактурата број 1101758747 од 24 јули 2020 година за потрошена електрична енергија за периодот од 23 јуни 2020 година до 20 јули 2020 година во износ од 19.378,00 денари, издадена од ЕВН ХОМЕ ДООЕЛ Скопје Друштво за обезбедување на универзална услуга за снабдување со електрична енергија (во понатамошниот текст: ЕВН ХОМЕ).

ЕВН ХОМЕ во одговор на приговорот наведе дека броилото бр. 03308957 кое било поставено на предметното мерно место не било прочитано во период од 2ри до 5ти месец, поради што дел од фактурите за овие пресметковни периоди се изготвени врз основа на проценети состојби, а дел само со комунални такси за јавно осветлување. На 24 јуни 2020 година е извршена промена на броилото и е поставено ново броило. Новото броило е отчитано на 20 јули 2020 година, при што врз основа на отчитаните состојби при промената на старото броило како и состојбите отчитани на новопоставеното броило е изготвена предметната фактура, па оттука нема основ за корекција на истата.

На 14 октомври 2020 година се одржа седница на Комисијата за постапување по приговори на која се разгледуваше следната документација:

1. Приговор УП2 бр. 09-148/20 од 1 септември 2020 година со прилог:
  - Фактура за период 23.06.2020-20.07.2020 бр. 1101758747-4 од 24 јули 2020 година
  - Работен налог за промена на броило од 24 јуни 2020 година
  - Примероци од електронска комуникација помеѓу жалителот и ЕВН
2. Одговор на Приговор од 9 септември 2020 година.

Имајќи го предвид износот на фактурата, кој е повисок од вообичаените износи на фактурите за тоа мерно место, Регулаторната комисија за енергетика одлучи делумно да го усвои приговорот и да го задолжи ЕВН ХОМЕ да овозможи плаќање на фактурата на десет месечни рати.

Имајќи го предвид горенаведеното, се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

**ПРАВНА ПОУКА:** Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управен суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на истото.

УП2 бр. 09-148/20  
26 октомври 2020 година  
Скопје

Претседател на  
на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги  
на Република Северна Македонија  
Марко Бислимоски